

Унијата ја заплиснува нов политички бран, а тоа е воскреснувањето на нацизмот, чија поблага форма - неонацизмот длабоко влегува во порите на младите Чеси, Германци, Французи итн.

Идеологијата влече корени од Хитлеровиот режим, а нејзин творец е познатиот СС-полицаец Хајнрих Химлер, кој ја издигна до божество.

Според истражувањата на "Форс институтот", во германската сојузна покраина Саксонија, екстремно десната Националдемократска партија (НДП) е попопуларна од Социјалдемократската партија (СДП).

Резултатите од истражувањата силно одекнаа во германската јавност. За СДП се осум проценти од анкетираниите, додека за екстремната партија се девет отсто од испитаниците во Саксонија.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ЗМАГО ЈЕЛЕНЧИЌ, НАЈПОЗНАТИОТ ДЕСНИЧАРСКИ СЛОВЕНЕЧКИ ПОЛИТИЧАР. НАЦИОНАЛИСТ ЧИЈ РЕЈТИНГ ОПАСНО РАСТЕ. НЕОДАМНА ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКАТА КАМПАЊА ТОЈ ИЗЈАВИ ДЕКА "СЕГА Е МОМЕНТ ХРВАТИТЕ ДА СЕ ВИДАТ ВО ОГЛЕДАЛО И ДА СФАТАТ ДЕКА ТИЕ СЕ 'СТОКА'!"

Во овој момент Европската унија ја тресат многубројни политички проблеми, иако португалската авантура донесе свежина во евроинтеграционите процеси. Имено, во пресрет на калкулантските пазарења меѓу Франција и Германија, меѓу Велика Британија и Германија, меѓу Италија и Франција итн. кои се натпреваруваат околу имиграцијата кои ќе ги заземат идните функционални места, постојат многу погорливи проблеми, кои ЕУ можат да ја донесат на работ од бездната.

Унијата ја заплиснува нов политички бран, а тоа е воскреснувањето на нацизмот, чија поблага форма - неонацизмот длабоко навлегува во порите на младите Чеси, Германци, Французи итн.

Оваа идеологија, која влече корени од Хитлеровиот режим, а нејзиниот творец, познатиот СС-полицаец Хајнрих Химлер ја издигна до божество, сè повеќе добива нови приврзаници во ЕУ. Нивните современи гласоговорници на парламентарните или на локалните избори добиваат сè повеќе гласови, а обожавателите ја негуваат традицијата, верноста и лојалноста кон Адолф Хитлер, односно кон неговите размислувања и ставови на антисемитизам, на

"КАНЦЕЛАРОТ МОЖА ПРЕТСЕДАТЕЛО

расизам, на национализам или на расна политичка доминација на белата раса, која во минатото била поддржана од милитаризмот и омразата кон хомосексуалците.

Одредени поединци или групи, кои ја поддржуваат оваа идеологија, се изјаснуваат како нацисти или неонацисти, но во други пригоди тие ги одбегнуваат ваквите називи, бидејќи бараат начини за да ја избегнат општествената стигматизација и разните предрасуди, па дури и законското гонење, кое како превентива е нормирано во некои западноевропски правни системи. Во некои европски земји постојат закони со кои се забранува нивно дејствување или појавување во јавноста но, по сè изгледа, пронацистичките погледи или антисемитичките пароли, сè повеќе стануваат

основна политичка и животна девиза за младите во Европа.

НЕПРИМЕРНИ УСЛОВИ ЗА ВИЗА

Марширањето на неонацистите во Прага, Чешка, потоа нивното појавување во Нови Сад, Србија, или националистичките испади на претседателскиот кандидат во Словенија, Змаго Јеленчиќ, ја запрепастуваат европската политичка елита во Брисел или во Стразбур.

Истовремено, контроверзниот француски претседател Николас Саркози негува некоја чудна политика, која има одредени допирни точки со национализмот или со расната деградација, која е поврзана со имиграционата политика

ИЧКАТА РАСНА ДИСКРИМИНАЦИОНА ПОЛИТИКА

на Франција, но и со тешката економска криза во земјата. Всушност, како да се сфати усвојувањето на законот со кој се усложнува вселувањето на странците во оваа земја, а притоа на барање на имиграциониот судија треба да се врши ДНК анализа, со која треба да се докаже роднинската врска со мигрантите кои веќе се доселени во Франција.

Француската опозициона левица е против оваа мерка, а нејзините политички ставови ги поддржуваат и поголемите невладини здруженија за заштита на човековите права. Меѓутоа,

ДНК АНАЛИЗА

Контроверзниот француски претседател Николас Саркози негува некоја чудна политика, која има одредени допирни точки со национализмот или со расната деградација, која е поврзана со миграционата политика на Франција, но и со тешката економска криза во земјата. Всушност, како да се сфати усвојувањето на законот со кој се усложнува вселувањето на странците во оваа земја, а притоа на барање на имиграциониот судија треба да се врши ДНК анализа.



Ортефе, оцени дека новиот закон на државата ѝ овозможува да биде построга кон оние лица кои не ги почитуваат републиканските принципи и вредности на Франција, а истовремено се овозможува заштита на оние кои ги почитуваат правилата.

За време на официјалната посета на Мароко, неговиот претпоставен, претседателот Николас Саркози, истакна дека оваа земја ја гледа како членка на Медитеранската унија, во која ги вклучува сите земји од Медитеранот, Турција и земјите од Западен Балкан.

Ова не е прв пат францускиот политичар, плашејќи се од мигрантите и од муслиманското население да ги затвора границите за странците, особено за лицата од Западен Балкан. Само за потсетување, во времето на Жак Ширак, кога

денови Франција гореше. Тоа значи дека по 1968 година, француската Република повторно беше на работ на меѓунационална војна, со единствена разлика што Де Головата политика се однесуваше на студентските прашања, а овие, пак, директно се поврзуваат со расната дискриминација при вработувањата во Франција.

ИНВАЗИЈА ОД МИГРАНТИ ВО АВСТРИЈА

Во врска со демографските прашања во Австрија, пратеникот на Слободарската партија на Австрија (ФРО), во Парламентот на ЕУ, Андреас Мелцер, неодамна истакна дека на Австријците им се заканува судбината на косовските Срби, кои биле мнозинско население, но поради високиот наталитет на Албанците на Косово, станале малцинство.

Овој европатеник потенцира дека доколку продолжи ваквиот негативен демографски процес, автохтоното австриско население може да ја доживее истата судбина, посочувајќи дека наталитетот на муслиманите и на другите мигранти во Австрија е голем.

Функционерот на десницата го брани својот став со статистички податоци. Според Статистичкиот завод на Австрија, уделот на населението кое потекнува од мигрантите во вкупниот број жители изнесува околу 16 отсто, а во Виена овој процент е повеќе од 30 отсто.

Мелцер наведува дека секој шести граѓанин во Австрија има мигрантско потекло, а тој сооднос во Виена е три спрема еден. Пратеникот уште тврди дека бројот на учениците во основните училишта во Виена, кои потекнуваат од мигранти ја надмина цифрата од 50 отсто. За педесет години Австрија би се соочила со голем демографски и политички шок - канцеларот да биде Турчин, а претседателот Нигериец. Поради негативните демографски движења и односи со мигрантите во земјата, во ид-



ЗНАКОТ НА ФАШИСТИЧКИОТ ВЕРМАХТ ОД ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА Е КАПИСЛА ЗА СОЗДАВАЊЕ ОМРАЗА КОН ЕВРЕИТЕ И ДРУГИТЕ РАСИ ВО ГЕРМАНИЈА

Е ДА БИДЕ ТУРЧИН, Т ОД НИГЕРИЈА"




ГЕРМАНСКИТЕ НЕОНАЦИСТИ ДОБИВААТ СЕ ПОВЕЌЕ ПОДДРШКА ОД ГРАЃАНИТЕ НА ПОКРАЈИНАТА САКСОНИЈА

нивните напори и протести не вродија со плод.

Министерот за имиграција, интеграција и за национален идентитет, Брис

Саркози беше министер за внатрешни работи, неговата националистичка страст ги разгневи мигрантите од сиромашните предградија на Париз, по што со



ГРАДОТ ДРЕЗДЕН СТАНУВА "ТВРДИНА" НА НЕОНАЦИСТИТЕ, КОИ СЕ ПО ВОЛЈА НА НЕВРАБОТЕНИОТ НАРОД

нина Австријците не би имале шанси против турските, арапските или африканските листи за пратеници итн. Во овој момент бројот на жителите кои потекнуваат од мигрантско потекло изнесува 16,3 проценти, а во 2001 година тој процент бил 14,3 отсто. Во текот на оваа година Австрија ќе има 8.298.923 жители, од кои 1.352.644 се странци.

Што зборуваат овие бројки? Постои реална можност за реинкарнација на идеологијата на неонацизмот, кој претходните години го негуваше контроверзниот австриски политичар Јорг Хајдер, чија популарност од година во година сè повеќе скока нагоре. Дали тоа значи дека Слободарската партија на Австрија може да биде центар на расизмот?! Одговорот ќе го донесе времето, кое оди во прилог на младите екстремисти во Европската унија.

ВРАТЕНИ ПАРИ

Пред одржувањето на маршот на неонацистите во Прага (10 ноември), германскиот печат го анализираше нивното прашање, особено за ситуацијата во градот Дрезден. "Ди велт" наведува дека директорот на хотелот "Холидеј ин" во Дрезден (Источна Германија), ја откажал резервацијата за пренокување на двајцата челници на неонацистичката партија.

Во отвореното писмо на господинот Јоханес Ломејер до претседателот на покраинската фракција на Националдемократската партија во Саксонија, Холгер Апфел, и до неговиот заменик Александар Дел, се наведува тие да не доаѓаат во хотелот, додавајќи дека тој не

АФРИКАНСКИ ЛИСТИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРЦИ

Мелцер наведува дека секој шести граѓанин во Австрија има мигрантско потекло, а тој сооднос во Виена е три спрема еден. Пратеникот уште тврди дека бројот на учениците во основните училишта во Виена, кои потекнуваат од мигранти ја надмина цифрата од 50 отсто.

За педесет години Австрија би се соочила со голем демографски и политички шок канцеларот да биде од Турција, а претседателот од Нигерија. Поради негативните демографски движења и односи со мигрантите во земјата, во иднина Австријците не би имале шанси против турските, арапските или африканските листи за пратеници итн.



ПОДДРЖУВАЧИТЕ НА ИДЕОЛОГИЈАТА НА НОВ СЕ СУДРИЈА СО НЕОНАЦИСТИТЕ ВО НОВИ САД ВО СРБИЈА

сака неговите соработници да ги дочекаат челниците на НДП, а парите кои биле дадени за резервација би требало да бидат уплатени на Дрезденската синагога.

Инаку, според истражувањата на "Форс институтот", во германската сојузна покраина Саксонија, екстремно десната Националдемократска партија (НДП) е попопуларна од Социјалдемократската партија (СДП). Резултатите од истражувањата силно одекнаа во германската јавност. За СДП се осум проценти од анкетираниите, додека за екстремната партија се девет отсто од испитаниците во Саксонија. Истовремено, паѓа довербата и на водечката Христијанско-демократска партија. Таа сега ужива 39 отсто доверба, односно доживеа пад од два процента. Иако СДП како партија, која заедно со демохристијанската коалиција долго време доминира на германската политичка сцена, сепак популарноста нагло им опаѓа. Според истражувачите, тоа е плод на економ-

ската стагнација на оваа покраина, на големата невработеност и на разочараноста од нивните претставници во Бундестагот.

Политикологот Вернер Патзелт од Дрезден за "Шпигл" изјави дека резултатите се драматични, иако некои сакаат да ги амортизираат одгласите во јавноста.

Главниот секретар на Средното собрание на германските Евреи, Стефан Кремер, повика на јавна расправа во Германија, за мерките кои треба да се преземат за да се запре популарноста на неонацистичките партии.

"Мора да воспоставиме општ концепт и да се бориме против овој проблем", истакнува Кремер, наведувајќи дека е потребен единствен пристап.

"Очигледно дојде време да се напушти погрешниот начин на повремено државно финансирање на антинацистичките иницијативи и да се воспостави јасна државна политика, која ќе се бори против овој проблем", оценува Кремер.

ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii od 900 do 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBUNDUNG MIT
SPOJIVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA